

Врз основа на чл. 353 ст.1 т.1, чл. 358, чл. 383 ст.1 т.2, чл. 384 ст.2 и чл. 490 од Законот за трговски друштва, чл. 34 и чл. 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 20.04.2021 година донесе:

#### **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

За распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2020 година

#### **Член 1**

Цементарница Усје АД Скопје оствари добивка за 2020 година во износ од 1.523.203.857 денари.

- Согласно Одлуката донесена од Одборот на директори бр. 02-666 од 19.11.2020 година, се исплати аванс на дивиденда за периодот јануари – септември 2020 година во износ од 1.135.460.976 денари, а врз основа на одобрените поединечни законски финансиски извештаи за 30 септември 2020 година и за периодот од девет месеци којшто завршува тогаш.

- Реинвестираната добивка од 2015 година која може да се распредели во 2021 година изнесува 140.361.540 денари.

-Добивката од 2020 година по исплатата на аванс на дивиденда која ќе се задржи за инвестирање во 2021 година изнесува 305.973.525 денари.

Вкупниот преостанат износ за распределба на дивиденда на акционерите по исплатен аванс на дивиденда за периодот јануари – септември 2020 година, изнесува 222.130.896 денари односно 394 денари за една акција.

#### **Член 2**

Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2020 година е 08.06.2021 година.

Pursuant to Article 353 par.1 item 1, Article 358, Article 383 par.1 item 2, article 384 par. 2 and article 490 of the Trade Companies' Law, Article 34 and Article 44 item 14 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje, the Board of Directors without holding a session on 20.04.2021 adopted the following:

#### **DRAFT DECISION**

For profit distribution generated according to the Annual account and Financial statements for the year 2020

#### **Article 1**

Cementarnica USJE AD Skopje made profit for the year 2020 in amount of MKD 1.523.203.857.

- In accordance with the Decision adopted by the Board of Directors no. 02-666 dated 19.11.2020 advanced dividend has been paid for the period January - September 2020 in amount of MKD 1.135.460.976 based on the approved statutory separate financial statements as of 30 September 2020 and for the nine - month period then ended.

- The reinvested profit from 2015 available for distribution in 2021 is in the amount of MKD 140.361.540.

- The profit from 2020 after the paid advance dividend that will be kept for investment in 2021 is in amount of MKD 305.973.525.

The remaining total amount of shareholders' dividend for distribution, after the payment of the advanced dividend for the period January - September 2020, is MKD 222.130.896 i.e., MKD 394 per share.

#### **Article 2**

Last day to dividend trading right for the year 2020 shall be 08.06.2021.

<p>Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2021 година е 09.06.2021 година.  Датум на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда е 10.06.2021 година.  Исплатата на дивиденда ќе се изврши најдоцна до 30.09.2021 година.</p> <p style="text-align: center;"><b>Член 3</b></p> <p>Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.</p> <p style="text-align: center;"><b>Член 4</b></p> <p>Предлог Одлуката за распределба на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2020 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување.</p> <p>Д.Н.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Архива</li> <li>- Сектор за финансии</li> <li>- Правна служба</li> </ul>	<p>First day for trading without the right to dividend for the year 2021 shall be 09.06.2021.  The registry date based on which the list of dividend-entitled shareholders is distributed is 10.06.2021.  The payment of dividend shall be carried out until the 30.09.2021 at the latest.</p> <p style="text-align: center;"><b>Article 3</b></p> <p>This Decision comes into force on the day of its adoption.</p> <p style="text-align: center;"><b>Article 4</b></p> <p>The draft decision for profit distribution according to the Annual account and Financial statements for the year 2020 is to be sent to the Shareholders assembly for its adoption.</p> <p>To be sent to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Archive</li> <li>- Finance Department</li> <li>- Legal Section</li> </ul>
<p><b>Одбор на директори/ Board of Directors</b>  <b>В.Д. Претседател/ Executor of duty President</b>  <b>Јанис Паниарас / Ioannis Paniaras</b></p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>	